

# **ЗАКОН ЗА ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА**

“Службен весник на Република Македонија“, бр.66/07

## **Член 1**

Во законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства (“Службен весник на Република Мкедонија“ број 2/2002, 17/2003 и 30/2004), во членот 8 став 1 зборот “две“ се заменува со зборот “пет“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Припадникот на безбедносните сили кој се здобил со повреда или рана, што е непосредна последица од учество во одбраната на суверенитетот на Република Македонија, а кај кого оштетувањето на здравјето е 50% и повеќе, е доживотно ослободен од учество со лични средства при користење на здравствени услуги во примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита и има право на надомест на патните трошоци ако е упатен да користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, во врска со здобиената повреда и во случај на друга повреда и болест.“

Во ставот 2 кој станува став 3 по бројот “1“ се додава сврзникот “и“ и бројот “2“.

Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот “1“ се додава сврзникот “и“ и бројот “2“.

## **Член 2**

Насловот на Главата IV се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“.

## **Член 3**

Во членот 18 зборовите: “Со парична казна од 15.000 до 40.000 денари ќе се казнат за прекршок“ се заменува со зборовите:“Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на“.

## **Член 4**

Во членот 19 воведната реченица се менува и гласи:“Глоба во изност од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице, ако:“.

## **Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.